

Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



1. Домашна библиска студија - 1

ШТО Е БИБЛИЈА?

Светот без Библија! Како нам чудно ни звучат тие зборови! Иако на некои им е познато, а други тоа не го ценат, сепак Библијата ја прифатиле многу луѓе. Година за година, во светот кој е преплавен со многу книги, Библијата е неоспорен бестселер. Преведена на преку илјада јазици, достапна на сите народи, таа со векови успешно одговара на сите животни прашања и може да го задоволи секој благороден копнеж на човечкото срце. Како што на работникот му е потребен прирачник за да постигне поголем ефект од машината, така и Бог ни ја дал оваа книга да ни служи како водич во животот. Таа е прилагодена за секое време и начин на живеење, а нејзината мудрост, кога ќе ја примиме со вера, го просветлува разумот и ја посветува душата.

Зборот „Библија“ доаѓа од грчкиот збор што значи „Книга“, „Божјо слово“, „Свето Писмо“ или „Свети списи“ и сите тие се подеднакво прикладни називи кои ја означуваат оваа книга како нешто потполно различно од сите останати човечки списанија или зборови. „Божјо слово“ или едноставно „Писмо“ биле омилени називи на нашиот Спасител.

Библијата го опфаќа Стариот и Новиот завет и содржи 66 посебни книги. Ја пишувале 40 луѓе во период од преку 1500 години. Забележано е дека Новиот завет е сокриен во Стариот и дека Стариот се открива во Новиот. Со испитувањето на едниот и другиот ќе бидеме просветлени во поглед на планот на спасението. Христовото право на месијанство не може да се докаже без Стариот завет. Единствено Новиот завет ни ја открива Неговата историја и учење прикажувајќи ни го Неговиот мил и свет карактер, но сепак ако во Стариот завет не било однапред проречено што треба да биде Месијата и што ќе работи Тој, со ништо не би можеле да испитаме дали личноста која се појавила навистина била тоа или не. Колку тогаш е потребно да ја сакаме и проучуваме Библијата! Ако тоа не го правиме, ние по примерот на Евреите, ќе ги изгубиме од вид најзначајните делови опфатени со Новиот завет.

Стариот завет најпрвин бил напишан на еврејски јазик, а подоцна на грчки јазик го превеле седумдесетмина учени Евреи. Тоа издание е познато како „Септуагинта“ или „Превод на седумдесетмината.“ Новиот завет е пишуван на грчки јазик со можен исклучок на Евангелието по Матеј кое најверојатно било напишано на арамејски јазик. Помеѓу 383-та и 405-та година после Христа, Стариот и Новиот завет се преведени на латински. Џон Виклиф ја превел Библијата на англиски јазик во 1380 год. Библијата на латински јазик била прва книга печатена на машина за печатење. Издавачот бил Јохан Гутенберг во 1456 година во Германија. Мартин Лутер сакајќи и неговите сонародници да го читаат Божјото слово на нивниот мајчин јазик, во 1534 година го превел од латински на германски јазик.

Првиот превод на Библијата кај нас, на старословенски потекнува од втората половина на деветтиот век. Преведувачи биле Солунските браќа св. Кирил и Методиј,

кои со таа цел од славјанско македонски дијалект го создале првиот книжевен јазик на Јужните Словени. На српско – хрватското говорно подрачје првиот превод го направил Антун Далматин во 1563 година. После тоа имало уште неколку успешни преводи. Најпопуларниот превод на српско-хрватското говорно подрачје е преводот на Вук Стефан Караџиќ (Новиот завет во 1847 и на Ѓура Даничиќ Стариот завет во 1569 година). Словенците за прв пат го добиле Новиот завет во 1556 година во превод на Примож Трубар, а целата Библија во 1584 година од Јуриј Далматин. Македонците преводот на „Новиот завет“ го добиле во 1967 година во превод на Георги Милошев. А целата Библија на Стариот и Новиот завет е преведена во 1990 год.

ШТО ЗБОРУВА БИБЛИЈАТА ЗА СЕБЕ?

Кој назив го употребил Исус кога упатувал на Светото Писмо?

„Исус им рече: Зар не сте читале **во Книгите**“ (Матеј 21:42).

Што ни вели Библијата за своето потекло?

„Целото Писмо е **од Бога вдихновено**“ (2. Тимотеј 3:16; погледајте и во Дела на апостолите 1:16).

Дали пророчката реч е резултат на човечкиот разум и филозофија?

„Зашто **никогаш според човечката волја не е изречено пророштво**, туку светите Божји луѓе зборувале поттикнати од Светиот Дух“ (2. Петрово 1:21).

За што сè е корисна Библијата, според апостол Павле?

„Целото Писмо е од Бога вдихновено и полезно за **поука, за казнување, поправање и поучување во праведност**“ (2. Тимотеј 3:16).

Што направил Исус кога сакал да го докаже своето месијанство?

„Па, како почна од Мојсеј и од сите пророци, им зборуваше што е кажано за Него **во целото Писмо**“ (Лука 24:27).

Која сила се наоѓа во проучувањето на Библијата кога ќе се прифати нејзината вистина?

„**Посвети ги** со Својата вистина. Твоето слово е вистина“ (Јован 17:17).

„Светите Писанија, што можат да те направат **мудар за спасение преку верата во Христос Исус**“ (2. Тимотеј 3:15).

Освен читање на Библијата, што човек уште мора да направи за да би добие благослов?

„Блажени се оние што го слушаат словото Божјо и го чуваат“ (Лука 11:28).

„Бидете извршители на словото, а не само слушатели, мамејќи се сами себе“ (Јаков 1:22; да се види и Откровение 1:3).

БИБЛИЈАТА - САМА СВОЈ ТОЛКУВАЧ

Дали некој може да си го присвои правото Светото Писмо да им го толкува на другите?

„Знајте го прво тоа дека ниедно пророштво од Писмото **не е сопствено кажување**“ (2. Петрово 1:20).

„Но Бог сака на Земјата да има народ кој Библијата и само Библијата ќе ја истакнува како единствено мерило за секое учење и како темел за секоја реформа. Ниту мислењата на учените луѓе, ниту научните тврдења, ниту симболите на верата или решенијата на црковните собори, толку многубројни и спротивни како и црквите што ги застапуваат, ниту гласот на мнозинството - ништо од ова, ниту сите заедно, не можат да се сметаат како доказ за или против било која точка на библиската вера. Пред да го примиме било кое учење или пропис, треба да се осведочиме дали тоа е поткрепено со она јасно и посветено начело: ‘Така зборува Господ’“ (Големата борба 595).

Кој налог ѝ го дал Христос на својата црква?

„Одете и научете ги сите народи... и учејќи ги да пазат сè што сум ви заповедал“ (Матеј 28:19,20).

Кој пример го имаме во Библијата дека Бог ги употребил луѓето во објаснувањето на Писмата?

Ве молиме да ги прочитате Дела на апостолите 8:26-35.

„За свои претставници меѓу луѓето Бог не ги бира ангелите кои никогаш не паднале, туку човечки суштества, со исти чувства и склоности како и оние кои треба да ги спасуваат. Христос зел човечка природа за да допре до луѓето. На светот му бил потребен Спасител со божествено-човечка природа за да му донесе спасение. А сега, на луѓето им е доверена света задача „неискажаното Христово богатство“ да му го објават на своите ближни“ (Делата на апостолите 98).

Која е нашата должност кога сме соочени со нова порака од Библијата?

„Овие беа поблагородни од солунјаните; тие го примија словото со голема усрдност и секој ден го проверуваа Писмото, за да се уверат, дали е тоа така“ (Дела на апостолите 17:11).

Како можеме да ја провериме секоја порака?

„Допрашајте се до законот и откровението! Ако некои речат дека не е така, тогаш за нив нема светлина“ (Исаија 8:20).

Еден христијански писател рекол: „Да се почитува Бог на погрешен начин, кога Библијата ни е на дофат на рацете, не е можно. Многумина истакнуваат дека не е важно што некој верува, само ако неговиот живот е правилен. Меѓутоа, начинот на животот се обликува според она во што всушност веруваме. Ако светлината на вистината ни е на дофат, а ние ја занемаруваме дадената предност да ја согледаме и послушаме, ние всушност ја отфрламе; со поголема желба ја биреме темнината отколку светлината.

„Некој пат му се чини прав на човекот, а на крајот води кон смртта.“ (Изреки 16:25). Незнаењето не претставува никаков изговор за заблудата или гревот кога ни се дадени сите можности да ја запознаеме Божјата волја. Човекот патувајќи доаѓа до место од каде на сите страни се разидуваат патишта, но патоказот му покажува каде води секој од нив. Доколку тој, не обрнувајќи внимание на патоказот, тргне по било кој пат кој нему му се “чини прав”, сепак, колку и да е искрен во своите намери, најверојатно ќе се најде на погрешен пат.

Не е доволно да се имаат само добри намери; не е доволно да се прави само она што според нашето мислење е правилно, или она што проповедникот ќе го прогласи за правилно. Во прашање е спасението на душата и затоа мора, секој за себе, да го истражува Светото писмо. Макар колку и да е силно нашето осведочување - макар колку и да бидеме сигурни дека проповедникот знае што е вистина - сето тоа не е и не може да биде наш темел. Ние имаме карта на која се означени сите патокази на патот кон небото и затоа не треба ништо да нагаѓаме или да претпоставуваме.

„Прва и најголема должност на секое со разум надарено суштество е од Светото писмо да дознае што е вистина, и тогаш според светлината и да живее, поттикнувајќи и други да појдат по неговиот пример. Библијата секој ден треба трудољубиво да ја проучуваме, одмерувајќи ја секоја изложена мисла и споредувајќи стих со стих. Со Божја помош мораме сами да формираме свое мислење, бидејќи пред Бога сами ќе полагаме сметка“ (Големата борба 597-598).

Што според Христовите зборови му е неопходно на човекот за да живее?

„Човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога“ (Матеј 4:4).

Ако човекот живее од Божјата реч, тој без сомнение би ја користел секојдневно како што храната е потребна за да го одржи во живот.

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

Испитен лист - 1. лекција

1. Под кое уште име е позната Библијата?

а) _____

б) _____

2. Дополни ги зборовите кои недостасуваат

„Целото Писмо е од _____“ (2. Тимотеј 3:16).

3. Наброј четири благодати поради кои Библијата е корисна

а) _____ б) _____

в) _____ г) _____

4. Кој започнал од Мојсеј и пророците кога го објаснувал Писмото?

5. Дали сметате било кој дел од Светото Писмо да го толкувате според сопственото мислење _____

6. Додадете ги зборовите кои недостасуваат во првиот дел на евангелската порака на црквата: „Одете и _____ сите народи.“

7. Некои христијани (кои живееле во Верија) биле поблагородни од оние во Солун.

а) Како тие ја прифатиле Божјата Реч? _____

б) Што правеле секојдневно? _____

в) Поради што _____

8. Како можеме да провериме дали некоја порака е од Бога или не? _____

9. Провери го следното:

Точно

Неточно

а) Незнаењето не е оправдување за гревот.

б) Доволно е да се имаат добри намери.

в) Секој за себе треба да го проучува Светото Писмо.

10. Пополни ги празнините

„Човек не живее само од леб _____ секој _____ што излегува од устата на Бога“ (Матеј 4:4).